

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 57

12 март 2022, сабота

година LXXVIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

671. Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност.....	Стр. 2
672. Закон за дополнување на Законот за акцизите.....	5
Огласен дел.....	1-8

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

671.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 11 март 2022 година.

Бр. 08-1185/1
11 март 2022 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi, с.р.**

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Член 1

Во Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 98/19, 124/19, 275/19, 267/20 и 163/21), членот 13 се менува и гласи:

„(1) За место на прометот на добра се смета:

1. Местото каде што доброто се наоѓа во времето на прометот, кога доброто не се превезува или испраќа;

2. Местото каде што доброто се наоѓа кога започнува превозот или испраќањето, во случај кога доброто се превезува или испраќа од страна на испорачателот, примателот или од страна на трето лице;

3. Местото каде што доброто се монтира или инсталира во случаите кога доброто се монтира или инсталира од страна на испорачателот или од друго лице во негово име;

4. Местото каде што оданочивиот трговец има седиште на стопанската дејност или подружница за кој се снабдува доброто или во отсуство на место или подружница, местото каде тој има своја постојана адреса или обично престојува/постојано живеалиште или престојувалиште во случај на промет со природен гас и електрична енергија преку систем за пренос и систем за дистрибуција сместени во територијата на земјата или прометот со топлинска енергија или енергија за разладување преку мрежи за греење или разладување до оданочив трговец и

5. Местото каде што примателот на доброто ги користи добрата во случај на промет со природен гас и електрична енергија преку систем за пренос и систем за дистрибуција сместени во територијата на земјата или енергија за разладување преку мрежи за греење или разладување, којшто промет не е опфатен со точка 4 од овој став.

(2) Оданочив трговец од ставот (1) точка 4 на овој член е лице регистрирано за цели на данокот на додадена вредност кое купува електрична енергија, природен гас, топлинска енергија или енергија за разладување заради натамошна продажба и чија потрошувачка на таквата енергија за сопствени потреби е занемарлива.

(3) Во случај кога целата или дел од електричната енергија, гасот, топлинската енергија или енергијата за разладување не се потроши од примателот на истата, непотрошените добра се сметаат дека се искористени и потрошени во местото каде што примателот на доброто има вистинско седиште или подружница каде што се испорачани добрата. Доколку такво место не постои, примателот на добрата се смета дека ги користел и ги потрошил добрата во местото каде што тој има своја постојана адреса или престојува/постојано живеалиште или престојувалиште.“

Член 2

По членот 24-в се додава нов член 24-г, кој гласи:

„Член 24-г

(1) По исклучок на одредбите од членовите 29 и 30 од овој закон, во услови на големи природни непогоди или епидемии во Република Северна Македонија, на прогласена воена состојба, на утврдено постоење на вонредна состојба или при одлука за постоење на кризна состојба, кога настанале или можат да настанат пореметувања во снабдувањето на населението или пореметувања во други области кои го загрозуваат животот и здравјето на луѓето, пореметувања на домашниот пазар поради недостаток на стоки неопходно потребни за производство, преработка и за животот и здравјето на

луѓето, како и во услови на потреба за обезбедување на производи и суровини, кои се од посебно стратешко значење за Република Северна Македонија, се ослободува од данок на додадена вредност, прометот на производи за човечка исхрана.

(2) Владата на Република Северна Македонија на предлог на министерот за финансии поблиску ги определува видот на добрата од ставот (1) на овој член како и временскиот период на ослободувањето од плаќање на данокот на додадена вредност на добрата утврдени согласно со ставот (1) на овој член.“

Член 3

Во членот 27 став (1) во точката 1) зборовите: „членовите 23 и 24 точки 6, 7 и 8“ се заменуваат со зборовите: „членовите 23, 24 точки 6, 7 и 8 и член 24-г“.

Во точката 3) сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка.

По точката 4) се додава нова точка 5), која гласи:

„5) Природен гас и електрична енергија преку систем за пренос.“

Член 4

По членот 30-б се додава нов член 30-в, кој гласи:

„Член 30-в

(1) По исклучок на одредбите од членот 29 од овој закон, во услови на големи природни непогоди или епидемии во Република Северна Македонија, на прогласена воена состојба, на утврдено постоење на вонредна состојба или при одлука за постоење на кризна состојба, кога настанале или можат да настанат пореметувања во снабдувањето на населението или пореметувања во други области кои го загрозуваат животот и здравјето на луѓето, пореметувања на домашниот пазар поради недостаток на стоки неопходно потребни за производство, преработка и за животот и здравјето на луѓето, како и во услови на потреба за обезбедување на производи и суровини кои се од посебно стратешко значење за Република Северна Македонија, повластената даночна стапка од 10% се применува врз прометот и увозот на енергенти.

(2) Владата на Република Северна Македонија на предлог на министерот за финансии поблиску ги определува видот на добрата од ставот (1) на овој член како и временскиот период на примена на повластената даночна стапка на добрата утврдена согласно со ставот (1) на овој член.“

Член 5

Во член 32 по точката 4 се додава нова точка 5, која гласи:

„5. Оданочивиот трговец, односно лице регистрирано за цели на данокот на додадена вредност согласно со членот 13 став (2) од овој закон.“

Член 6

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 163/21), во членот 3 зборовите: „30 јуни 2022 година“ се заменуваат со зборовите: „31 декември 2022 година“.

Член 7

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 163/21), во членот 4 зборовите: „1 јули 2022 година“ се заменуваат со зборовите: „1 јануари 2023 година“.

Член 8

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT TË TATIMIT MBI VLERËN E SHTUAR

Neni 1

Në Ligjin e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë numër 44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16, 198/18 dhe Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut numër 98/19, 124/19, 275/19, 267/20 dhe 163/21) neni 13 ndryshohet si më poshtë:

„(1) Për vendin e qarkullimit të të mirave konsiderohet:

1. Vendi ku e mira gjendet gjatë kohës së qarkullimit, kur e mira nuk transportohet apo dërgohet;

2. Vendi ku mira gjendet kur fillon transporti ose dërgimi, në rast kur e mira transportohet apo dërgohet nga porositësi, pranuesi ose nga personi i tretë;

3. Vendi ku e mira montohet ose instalohet në rastet kur e mira montohet ose instalohet nga porositësi ose person tjetër në emrin e tij;

4. Vendi ku tregtari i tatueshëm ka seli të veprimtarisë ekonomike ose filial për të cilin furnizohet e mira ose në mungesë të vendit ose filialit, vendi ku ai ka adresën e tij të përhershme ose qëndrimin e zakonshëm të tij/vendqëndrimin ose vendbanimin e përhershëm në rast të qarkullimit me gaz natyror dhe energji elektrike përmes

sistemit për përçim dhe sistemit për distribuim të vendosur në territorin e vendit ose qarkullimit me energji për ngrohje dhe ftohje përmes rrjeteve për ngrohje ose ftohje deri te tregtari i tatueshëm dhe

5. Vendi ku pranuesi i të mirës i shfrytëzon të mirat në rast të qarkullimit me gaz natyror dhe energji elektrike përmes sistemit për përçim dhe sistemit për distribuim të vendosura në territorin e vendit ose energjia për ftohje përmes rrjeteve për ngrohje ose ftohje, me ç'rast e mira nuk është e përfshirë me pikën 4 të këtij paragrafi.”

(2) Tregtari i tatueshëm sipas paragrafit (1) pika 4 është personi i regjistruar për qëllime të tatimit mbi vlerën e shtuar që blen energji elektrike, gaz natyror, energji për ngrohje ose ftohje për shkak të shitjes së mëtejme, me ç'rast konsumi i energjisë së atillë për nevojat e veta do të ishte i parëndësishëm.

(3) Në rast kur një pjesë ose e gjithë energjia elektrike, gazi, energjia për ngrohje dhe ftohje nuk shpenzohet nga pranuesi i saj, të mirat e pashpenzuara konsiderohen se janë shpenzuar dhe shfrytëzuar në vendin ku pranuesi i të mirave ka seli ose filial të vërtetë ku janë porositur të mirat. Nëse një vend i atillë nuk ekziston, pranuesi i të mirave konsiderohet se ai i ka shfrytëzuar të mirat në vendin ku ai ka adresën e tij të përhershme ose vendqëndrimin ose vendbanimin e përhershëm.”

Neni 2

Pas nenit 24-c shtohet neni i ri 24-ç si më poshtë:

“Neni 24-ç

(1) Me përjashtim të dispozitave të neneve 29 dhe 30 të këtij ligji, në kushte të fatkeqësive të mëdha natyrore ose epidemive në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të gjendjes së shpallur të luftës, të ekzistimit të konstatuar të gjendjes së jashtëzakonshme ose gjatë vendimit për ekzistimin e gjendjes së krizës, kur janë krijuar ose mund të krijohen çrregullime në furnizimin e popullsisë ose çrregullime në fusha të tjera që e rrezikojnë jetën dhe shëndetin e njerëzve, çrregullime në tregun vendor për shkak të mungesës së mallrave të domosdoshme të nevojshme për prodhim, përpunim dhe për jetën dhe shëndetin e njerëzve, si dhe në kushte të nevojës për sigurimin e prodhimeve dhe lëndëve të para, të cilat janë me rëndësi të veçantë strategjike për Republikën e Maqedonisë së Veriut, lirohet nga tatimi mbi vlerën e shtuar, qarkullimi i prodhimeve për ushqim të njerëzve.

(2) Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut me propozimin e ministrit të Financave do ta përcaktojë llojin e të mirave nga paragrafi (1) i këtij neni, si dhe periudhën e lirimit nga pagesa e tatimit mbi vlerën e shtuar për të mirat e përcaktuara në përputhje me paragrafin (1) të këtij neni.”

Neni 3

Në nenin 27 paragrafi (1) pika 1, fjalët "nenet 23 dhe 24 pikat 6, 7 dhe 8" zëvendësohen me fjalët "nenet 23, 24 pika 6, 7 dhe 8 dhe neni 24-ç”

Në pikën 3 lidhëza “dhe” zëvendësohet me pikë dhe presje.

Pas pikës 4) shtohet pika e re 5 si më poshtë:

“5) Gaz natyror dhe energji elektrike nëpërmjet sistemit të përçimit.”.

Neni 4

Pas nenit 30-b shtohet neni i ri 30-ç si më poshtë:

Neni 30 -ç

(1) Me përjashtim të dispozitave të nenit 29 të këtij ligji, në kushte të fatkeqësive të mëdha natyrore ose epidemive në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të gjendjes së shpallur të luftës, të ekzistimit të konstatuar të gjendjes së jashtëzakonshme ose gjatë vendimit për ekzistimin e gjendjes së krizës, kur janë krijuar ose mund të krijohen çrregullime në furnizimin e popullsisë ose çrregullime në fusha të tjera që e rrezikojnë jetën dhe shëndetin e njerëzve, çrregullime në tregun vendor për shkak të mungesës së mallrave të domosdoshme të nevojshme për prodhim, përpunim dhe për jetën dhe shëndetin e njerëzve, si dhe në kushte të nevojës për sigurimin e prodhimeve dhe lëndëve të para, të cilat janë me rëndësi të veçantë strategjike për Republikën e Maqedonisë së Veriut, shkalla tatimore e privilegjuar prej 10% zbatohet mbi qarkullimin dhe importin e energjentëve.

(2) Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut me propozimin e ministrit të Financave do ta përcaktojë llojin e të mirave nga paragrafi (1) i këtij neni si dhe afatin e zbatimit të normës tatimore preferenciale për të mirat e përcaktuara në përputhje me paragrafin (1) i këtij neni.”

Neni 5

Në nenin 32 pas pikës 4 shtohen pika 5 e re si më poshtë:

“5. Tregtari i tatueshëm, përkatësisht personi i regjistruar për qëllimet e tatimit mbi vlerën e shtuar në përputhje me nenin 13 paragrafi (2) të këtij ligji.”.

Neni 6

Në Ligjin për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut numër 163/21) në nenin 3, fjalët “30 qershor të vitit 2022” zëvendësohen me fjalët “31 dhjetor të vitit 2022”.

Neni 7

Në Ligjin për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ numër 163/21), në nenin 4 fjalët “1 korrik të vitit 2022” zëvendësohen me fjalët “1 janar të vitit 2023”.

Neni 8

Ky ligj hyn në fuqi ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

672.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ

Се прогласува Законот дополнување на Законот за акцизите,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 11 март 2022 година.

Бр. 08-1186/1
11 март 2022 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.

ЗА К О Н
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА АКЦИЗИТЕ

Член 1

Во Законот за акцизите (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 108/19, 143/19, 225/19, 275/19 и 77/21), во член 92 по ставот (10) се додаваат два нови става (11) и (12), кои гласат:

„(11) По исклучок од ставот (3) на овој член во услови на големи природни непогоди или епидемии во Република Северна Македонија, на прогласена воена состојба, на утврдено постоење на вонредна состојба или при одлука за постоење на кризна состојба, кога настанале или можат да настанат нарушувања на снабдувањето на населението или пореметувања во снаб-

дувањето на други области (субјекти) со енергенти, начинот на пресметката на акцизата може да се врши на следниов начин:

1) за моторен бензин од тарифните ознаки 2710 12 31 00, 2710 12 41 00, 2710 12 45 00, 2710 12 49 00, 2710 12 51 00 и 2710 12 59 00 и тоа за безоловен бензин со содржина на олово до 0,013 грама на литар се пресметува врз основа на податокот за износот на акцизата за безоловен бензин со содржина на олово до 0,013 грама на литар изразена во денари за литар и податокот за износот на дополнителното намалување на акцизата искажана во денари за литар во зависност од средната дневна берзанска цена на Prem Unl 10ppm на котација „Mediterranean cargoes FOB (Italy)“ од Platt’s European Marketscan за период од 1 до 15 во месецот и од 16 до крајот на месецот, според следнава формула:

$AB = 22,00 \text{ ден/лит} - ДНА \text{ ден/лит}$, при што:

- AB е акциза за безоловен бензин изразен во денари за литар и

- ДНА е износ на дополнително намалување на акциза за безоловен бензин искажана во денари за литар, чиј износ зависи од средната дневна берзанска цена на Prem Unl 10 ppm на котација „Mediterranean cargoes FOB (Italy)“ од Platt’s European Marketscan и се утврдува на следниов начин:

а) доколку средната дневна берзанска цена на Prem Unl 10ppm на котација „Mediterranean cargoes FOB (Italy)“ од Platt’s European Marketscan е поголема од 800 USD/ton, но помала или еднаква на 1000 USD/ton, износот на ДНА е 1 денар за литар;

б) доколку средната дневна берзанска цена на Prem Unl 10ppm на котација „Mediterranean cargoes FOB (Italy)“ од Platt’s European Marketscan е поголема од 1000 USD/ton, но помала или еднаква на 1200 USD/ton, износот на ДНА е 2 денари за литар и

в) доколку средната дневна берзанска цена на Prem Unl 10ppm на котација „Mediterranean cargoes FOB (Italy)“ од Platt’s European Marketscan е поголема од 1200 USD/ton, износот на ДНА е 4 денари за литар.

2) за гасно масло од тарифните ознаки 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 20 17 00 и 2710 20 19 00 како погонско гориво се пресметува врз основа на податокот за износот на акциза за гасно масло како погонско гориво изразена во денари за литар и податокот за износот на дополнителното намалување на акцизата искажана во денари за литар во зависност од средната дневна берзанска цена на 10 ppm ULSD на котација „Mediterranean cargoes FOB (Italy)“ од Platt’s European Marketscan за период од 1 до 15 во месецот и од 16 до крајот на месецот, според следнава формула:

$AB = 15,50 \text{ ден/лит} - ДНА \text{ ден/лит}$, при што:

- АД е акциза за гасно масло како погонско гориво изразен во денари за литар и

- ДНА е износ на дополнително намалување на акциза за гасно масло како погонско гориво искажана во денари за литар, чиј износ зависи од средната дневна берзанска цена на 10 ppm ULSD на котација „Mediterranean cargoes FOB (Italy)“ од Platt's European Marketscan и се утврдува на следниов начин:

а) доколку средната дневна берзанска цена на 10 ppm ULSD на котација „Mediterranean cargoes FOB (Italy)“ од Platt's European Marketscan е поголема од 800 USD/ton, но помала или еднаква на 1000 USD/ton, износот на ДНА е 1 денар за литар;

б) доколку средната дневна берзанска цена на 10 ppm ULSD на котација „Mediterranean cargoes FOB (Italy)“ од Platt's European Marketscan е поголема од 1000 USD/ton, но помала или еднаква на 1200 USD/ton, износот на ДНА е 2 денари за литар и

в) доколку средната дневна берзанска цена на 10 ppm ULSD на котација „Mediterranean cargoes FOB (Italy)“ од Platt's European Marketscan е поголема од 1200 USD/ton, износот на ДНА е 4 денари за литар.

3) за гасно масло како гориво за греење од тарифните ознаки 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 20 17 00 и 2710 20 19 00 се пресметува врз основа на податокот за износот на акциза за гасно масло како гориво за греење изразена во денари за литар и податокот за износот на дополнителното намалување на акцизата искажана во денари за литар во зависност од средната дневна берзанска цена на Gasoil 0,1% на котација „Mediterranean cargoes FOB (Italy)“ од Platt's European Marketscan за период од 1 до 15 во месецот и од 16 до крајот на месецот, според следнава формула:

$AE = 15,50 \text{ ден/лит} - \text{ДНА ден/лит, при што:}$

- АЕ е акциза за гасно масло како гориво за греење изразена во денари за литар и

- ДНА е износ на дополнително намалување на акциза за гасно масло како гориво за греење искажана во денари за литар, чиј износ зависи од средната дневна берзанска цена на Gasoil 0,1% на котација „Mediterranean cargoes FOB (Italy)“ од Platt's European Marketscan и се утврдува на следниов начин:

а) доколку средната дневна берзанска цена на Gasoil 0,1% на котација „Mediterranean cargoes FOB (Italy)“ од Platt's European Marketscan е поголема од 800 USD/ton, но помала или еднаква на 1000 USD/ton, износот на ДНА е 1 денар за литар;

б) доколку средната дневна берзанска цена на Gasoil 0,1% на котација „Mediterranean cargoes FOB (Italy)“ од Platt's European Marketscan е поголема од 1000 USD/ton, но помала или еднаква на 1200 USD/ton, износот на ДНА е 2 денари за литар и

в) доколку средната дневна берзанска цена на Gasoil 0,1% на котација „Mediterranean cargoes FOB (Italy)“ од Platt's European Marketscan е поголема од 1200 USD/ton, износот на ДНА е 4 денари за литар.

(12) Владата на Република Северна Македонија на предлог на министерот за финансии поблиску ги определува видот на енергентите, временскиот период како и начинот на пресметката на акцизата утврден согласно со одредбите од ставот (11) на овој член.“

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J

PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT TË AKCIZAVE

Neni 1

Në Ligjin e Akcizave(*) (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut numër 108/19, 143/19, 225/19, 275/19 dhe 77/21) në nenin 92 pas paragrafit (10) shtohen dy paragrafë të rinj (11) dhe (12) si më poshtë:

“(11) Me përjashtim të paragrafit (3) të këtij neni në kushte të fatkeqësive të mëdha natyrore ose epidemive në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të gjendjes së shpallur të luftës, të ekzistimit të konstatuar të gjendjes së jashtëzakonshme ose gjatë vendimit për ekzistimin e gjendjes së krizës, kur janë krijuar ose mund të krijohen çrregullime në furnizimin e popullsisë ose çrregullime në furnizimin në fusha të tjera (subjekte) me energjentë, mënyra e përlogaritjes së akcizës mund të bëhet në mënyrën si më poshtë:

1) për benzinë motorike nga shenjat tarifore 2710 12 31 00, 2710 12 41 00, 2710 12 45 00, 2710 12 49 00, 2710 12 51 00 dhe 2710 12 59 00 për benzinë pa plumb me përmbajtje plumbi deri në 0.013 gram për litër llogaritet në bazë të të dhënave për vlerën e akcizës për benzinën pa plumb me përmbajtje plumbi deri në 0.013 gram për litër shprehur në denarë për litër dhe të dhënat për vlerën e akcizës shtesë të shprehur në denarë për litër në varësi të çmimit mesatar ditor të bursës së Prem Unl 10ppm sipas kuotizacionit 104 “Mediterranean cargos FOB (Italy)” nga Platt's European Marketscan për periudhën nga data 1 deri në datë 15 të muajit dhe nga data 16 deri në fund të muajit, sipas kësaj formule:

$AB = 22.00 \text{ ден} / \text{литер} + \text{DAB, me } \text{ç'rast:}$

- AB është akcizë për benzinën pa plumb, e shprehur në denarë për litër dhe

- DAB është vlera e akcizës shtesë për benzinën pa plumb, e shprehur në denarë për litër, vlera e së cilës varet nga çmimi mesatar ditor i bursës së Prem Unl 10 ppm sipas kuotizacionit “Mediterranean cargoes FOB (Italy)” nga Platt’s European Marketscan dhe përcaktohet në këtë mënyrë:

a) nëse çmimi mesatar ditor i bursës së Prem Unl 10ppm sipas kuotizacionit “Mediterranean cargoes FOB (Italy)” nga Platt’s European Marketscan është më i madh se 800 USD/ ton, por më i vogël ose i barabartë me 1000 USD/ton, vlera e DAD është 1 denarë për litër;

b) nëse çmimi mesatar ditor i bursës së Prem Unl 10ppm sipas kuotizacionit “Mediterranean cargoes FOB (Italy)” nga Platt’s European Marketscan është më i madh se 1000 USD/ ton, por më i vogël ose i barabartë me 1200 USD/ton, vlera e DAD është e denarë për litër;

v) nëse çmimi mesatar ditor i bursës së Prem Unl 10ppm sipas kuotizacionit “Mediterranean cargoes FOB (Italy)” nga Platt’s European Marketscan është më i madh se 1200 USD/ ton, vlera e DAD është 4 denarë për litër;

2) për vajrat e gazit të shenjave tarifore 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 20 17 00 dhe 2710 20 19 00 si karburante motorike llogariten në bazë të të dhënave për vlerën e akcizës për vajrat e gazit si karburante motorike të shprehura në denarë për litër dhe të dhënat për vlerën e akcizës shtesë të shprehur në denarë për litër në varësi të çmimit mesatar ditor të bursës së 10 ppm ULSD sipas kuotizacionit “Mediterranean cargoes FOB (Italy)” nga Platt’s European Marketscan për periudhën nga data 1 deri më datë 15 të muajit dhe nga data 16 deri në fund të muajit, sipas formulës vijuese:

$$AD = 15.50 \text{ den / litër} + DAD, \text{ me } \checkmark \text{rast:}$$

- AD është akcizë për vajrat e gazit si karburante motorike të shprehura në denarë për litër dhe

- DAD është vlerë e akcizës shtesë për vajrat e gazit si karburante motorike e shprehur në denarë për litër, vlera e së cilës varet nga çmimi mesatar ditor i bursës së 10 ppm ULSD sipas kuotizacionit “Mediterranean cargoes FOB (Italy)” nga Platt’s European Marketscan dhe përcaktohet sipas mënyrës vijuese:

a) nëse çmimi mesatar ditor i bursës së 10 ppm ULSD sipas kuotizacionit “Mediterranean cargoes FOB (Italy)” nga Platt’s European Marketscan është më i madh se 800 USD/ton, por më i vogël ose i barabartë me 1000 USD/ton, vlera e DAD është 1 denarë për litër;

b) nëse çmimi mesatar ditor i bursës së 10 ppm ULSD sipas kuotizacionit “Mediterranean cargoes FOB (Italy)” nga Platt’s European Marketscan është më i madh se 1000 USD/ton, por më i vogël ose i barabartë me 1200 USD/ton, vlera e DAD është 2 denarë për litër dhe

v) nëse çmimi mesatar ditor i bursës së 10 ppm ULSD sipas kuotizacionit “Mediterranean cargoes FOB (Italy)” nga Platt’s European Marketscan është më i madh se 1200 USD/ton, vlera e DAD është 4 denarë për litër.

3) për vajrat e gazit si karburante për ngrohje nga shenjat tarifore 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 20 17 00 dhe 2710 20 19 00 përllogariten në bazë të të dhënave për vlerën e akcizës për vajrat e gazit si karburante për ngrohje të shprehur në denarë për litër dhe të dhënat për vlerën e akcizës shtesë të shprehur në denarë për litër në varësi të çmimit mesatar ditor të bursës së Gasoil 0.1% sipas kotacionin “Mediterranean cargoes FOB (Italy)” nga Platt’s European Marketscan për periudhën nga data 1 deri më datë 15 të muajit dhe nga data 16 deri në fund të muajit, sipas formulës vijuese:

$$AE = 15.50 \text{ denarë / litër} + DAE, \text{ me } \checkmark \text{rast:}$$

- AE është akcizë për vajrat e gazit si karburante për ngrohje e shprehur në denarë për litër dhe

- DAE është vlerë e uljes shtesë së akcizës për karburante për ngrohje e shprehur në denarë për litër, vlera e së cilës varet nga çmimi mesatar ditor i bursës së Gasoil 0,1% sipas kuotizacionit “Mediterranean cargoes FOB (Italy)” nga Platt’s European Marketscan dhe përcaktohet në këtë mënyrë:

a) nëse çmimi mesatar ditor i bursës së Gasoil 0,1% sipas kuotizacionit “Mediterranean cargoes FOB (Italy)” nga Platt’s European Marketscan është më i madh se 800 USD/ton, por më i vogël ose i barabartë me 1000 USD/ton, vlera e DAE është 1 denarë për litër;

b) nëse çmimi mesatar ditor i bursës së Gasoil 0,1% sipas kuotizacionit “Mediterranean cargoes FOB (Italy)” nga Platt’s European Marketscan është më i madh se 1000 USD/ton, por më i vogël ose i barabartë me 1200 USD/ton, vlera e DAE është 2 denarë për litër dhe

v) nëse çmimi mesatar ditor i bursës së Gasoil 0,1% sipas kuotizacionit “Mediterranean cargoes FOB (Italy)” nga Platt’s European Marketscan është më i madh se 1200 USD/ton, vlera e DAE është 4 denarë për litër;

(12) Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, me propozim të ministrit të Financave, e përcakton më hollësisht llojin e burimeve të energjensave, periudhën kohore, si dhe mënyrën e përllogaritjes së akcizës së përcaktuar në përputhje me dispozitat e paragrafit (11) të këtij neni.“.

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29, Поштенски фах 51.
в.д. Директор и одговорен уредник – м-р Владимир Кронеvски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2022 година изнесува 12.200 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово

ISSN 0354-1622

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



Број 57

12 март 2022, сабота

година LXXVIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

О Г Л А С И

СОДРЖИНА

	Стр.
Јавни набавки.....	2

ЈАВНИ НАБАВКИ

О Г Л А С ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 03875/2022

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Комунал-на хигиена Скопје

I.1.2) Адреса: ул. „516“ бр.10

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Разим Дулови, адреса на е-пошта: javni.nabavki@khs.mk телефон/факс: 3230857/

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потреби-те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Зако-нот – Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Резервни делови за подвозје и останата ситна опрема

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 25.000.000 ден.

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Скопје

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Електронски каталог: Не

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

34144000-8 - Моторни возила со посебна намена

II.9) Делива набавка: Да

Број на делови за кои можат да се поднесат понуди:

Сите делови

Дел број. Опис на делот за набавка

1. Mercedes Actros 2532 L

2. Mercedes Atego 25/28

3. Mercedes 18/24

4. Man

5. Fap 2626 RBK-TAM 80T50 E

6. IVECO DAILY

7. Iveco Eurocargo ML 100E18/31

8. Iveco Eurocargo

9. Iveco STRALIS

10. Резервни делови за менувач и диференцијал Мерцедес Атего 18/28,25/28,26/28,25/24 Актрос 25/32,18/24,25/31

II.10) Рамковна спогодба: Не

II.11) Алтернативни понуди: Не

II.12) Времетраење на договорот:

Или се планира да започне 11.5.2022

се планира да заврши 11.5.2023

Период во месеци: 12 или 365 дена

II.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-ка цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

- IV.1) Гаранции и авансно плаќање
 IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
 IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
 IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]
 IV.1.4) Авансно плаќање: Не
 IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
 IV.1.6) Резервирани договори Не
 IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не
- IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
 IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
 - изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН
 - потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
 - потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
 - потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
 - потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
 - потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
 - Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
 IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
 - Документ за регистрирана дејност:
 ДРД Образец

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

- V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
 V.2) Услови за доставување на понудите
 V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 11.4.2022 година во 9:00 часот
 V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 3.4.2022 година во 15:30 часот
 V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 5.4.2022 година во 15:30 часот
 V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
 V.4) Услови за отворање на понудите
 Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 11.4.2022 во 9:00 часот, место: ул. „516“ бр. 10
 V.5) Дополнителни информации
 V.6) Датум на објава: 10.3.2022

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ**ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА****ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ****ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ****О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА****Број на оглас: 03878/2022****ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН**

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Дојран

I.1.2) Адреса: кеј. 5-ти Ноември бр.1

I.1.3) Град и поштенски код: Стар Дојран - 1487

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Андреја Ангеловски, адреса на е-пошта: andrej@dojran-info.com телефон/факс: 034225278/

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА**II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Набавка и монтажа на материјали за одржување на уличното осветлување**

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Општина Дојран

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Електронски каталог: Не

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

50232100-1 - Услуги за одржување на улично осветлување

34928000-8 - Улични инсталации

II.9) Делива набавка: Не

II.10) Рамковна спогодба: Не

II.11) Алтернативни понуди: Не

II.12) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

II.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

Огласи

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

ДРД образец

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со листа на главни испораки на стоки или извршени услуги со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување потврда за извршени испораки или извршени услуги:

Минимум 3 (три) Потврди за навремено и квалитетно извршување на договор од иста или слична природа

- со изјава за инструментите, постројките или техничката опрема, која давателот на услугите или изведувачот на работите ја има на располагање за извршување на договорот:

Минимум 1 (едно) специјално возило со корпа за промена на светилки од мин.12 метри

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 25.3.2022 година во 8:15 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 19.3.2022 година во 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.3.2022 година во 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 60 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 25.3.2022 во 8:15 часот, место: Општина Дојран

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 10.3.2022

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 03879/2022

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Технолошко-металуршки факултет

I.1.2) Адреса: ул. „Руѓер Бошковиќ“ бр. 16

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Жаклина Стојчевска, адреса на е-пошта: zstojcevaska@tmf.ukim.edu.mk телефон/факс: 02-3088-282

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Образование

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Лабораториски хемикалии

II.1.1) Процента вредност без ДДВ: 1.000.000,00

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Технолошко-металуршки факултет Скопје

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Електронски каталог: Не

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

33000000-0 - Медицинска опрема, фармацевтски и производи за лична нега

II.9) Делива набавка: Да

Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: Сите делови

Дел број. Опис на делот за набавка

1. ДЕЛ 1-Неоргански киселини

2. ДЕЛ 2-Неоргански бази и соли

3. ДЕЛ 3-Неоргански соли

4. ДЕЛ 4-Органски киселини

5. ДЕЛ 5- Органски растворувачи 1

6. ДЕЛ 6- Органски растворувачи 2

7. ДЕЛ 7-Органски растворувачи 3

8. ДЕЛ 8-Неоргански соединенија 1

9. ДЕЛ 9-Неоргански соединенија 2

10. ДЕЛ 10-Органски соединенија 1

11. ДЕЛ 11-Органски соединенија 2

II.10) Рамковна спогодба: Не

II.11) Алтернативни понуди: Не

II.12) Времетраење на договорот:

Или се планира да започне 17.3.2022

се планира да заврши 16.3.2023
Период во месеци: 12 или 365 дена
П.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

- III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

- IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори: Не
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
ДРД образец

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

- V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 25.3.2022 година, 11:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 19.3.2022 година, 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.3.2022 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 25.3.2022 година, во 11:00 часот, место: Скопје

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 10.3.2022

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С**ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

Број на оглас: 03884/2022

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Комунална хигиена Скопје

I.1.2) Адреса: ул. „516“ бр.10

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Велимир Стаматовски, адреса на е-пошта: javni.nabavki@khs.mk телефон/факс: 02 3230 841

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Законот – Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Дигитализација на архивската граѓа преку екстернализација на функциите и процесите во специјален архивски центар - Две годишна набавка По втор пат

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 4.000.000 ден.

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 27 Други услуги кои не се опфатени во член 2 од оваа уредба (освен услугите кои се однесуваат на купување, развој, продукција или копродукција на програмски материјали од страна на радио и телевизиски куќи или за термините на радио и телевизиско емитување на програма)

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Скопје

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Електронски каталог: Не

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник Шифра Опис 79000000-4 - Деловни услуги: правни, маркетинг, консултантски услуги, регрутирање, печатење и осигурување

II.9) Делива набавка: Не

II.10) Рамковна спогодба: Не

II.11) Алтернативни понуди: Не

- П.12) Времетраење на договорот:
Или се планира да започне 25.4.2022
се планира да заврши 25.4.2024
Период во месеци: 24 или 730 дена
П.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

- III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најдобар однос помеѓу цената и квалитетот
Критериуми Бодови
Цена - 80 -
квалитет - 20 - Број на извршени услуги согласно предметот на набавка во изминатите 3 (три) години од 1 (една) до 3 (три) извршени услуги - 5 бода 4 (четири) извршени услуги - 10 бода 5 (пет) извршени услуги - 15 бода над 5 (пет) извршени услуги 20 бода За извршените услуги согласно предметот на набавката во изминатите 3 (три) години, понудувачот во прилог задолжително доставува потврда за успешно извршена услуга за истиот да може да се бодува во поделемет квалитет.
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Не

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

- IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори: Не
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
дрд образец
IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор
- со изјава за инструментите, постројките или техничката опрема, која давателот на услугите или изведувачот на работите ја има на располагање за извршување на договорот:
- да располага технички и просторно со Архива согласно член 39 од Упатството за начинот и техничката на постапување со архивскиот и документарниот материјал во канцелариското и архивското работење објавено во Службен весник на РМ бр.99 од 02.07.2014 година. - да располага технички и просторно со Архивски сеф согласно член 40 од Упатството за начинот и техничката на постапување со архивскиот и документарниот материјал во канцелариското и архивското работење објавено во Службен весник на РМ бр.99 од 02.07.2014 година - да располага со просторно опремена Серверска соба согласно член 41 од Упатството за начинот и техничката на постапување со архивскиот и документарниот материјал во канцелариското и архивското работење објавено во Службен весник на РМ бр.99 од 2.7.2014 година. - Да поседува и располага со соодветен систем за гаснење пожар со инертни гасови ФМ 200 во серверската соба - Да поседува и располага со агрегат за резервно напојување со електрична енергија за константно одржување на климатските услови во серверската соба и константна електронска комуникација со физичките и дигиталните документи во архивата. - Да располага со - Софтверско решение за пристап на вработени од КХС (до 50 корисници) до Физичка и Електронска архива за потребите на службите и секторите во КХС - согласно член 8 точка 2 и член 35 од Уредбата за канцелариско и архивско работење издадена во Службен весник на РМ бр.1 од 3.1.2014 од Владата на Република Македонија

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

- V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 25.3.2022 година во 11:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 19.3.2022 година во 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.3.2022 година во 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 25.3.2022 во 11:00 часот, место: ул. „516“ бр. 10
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 10.3.2022

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ**ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА****ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ****ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ****О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА****Број на оглас: 03885/2022****ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН**

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Водовод и канализација - Скопје

I.1.2) Адреса: ул. „Лазар Личеноски“ бр. 9 Скопје
 I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000
 I.1.4) Интернет адреса:
 I.1.5) Лице за контакт: Влатко Цветаноски, адреса на е-пошта: vlatko.cvetanoski@vodovod-skopje.com.mk телефон/факс: 02 3073010/
 I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса
 I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
 Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од секторските дејности - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Дијагностички уред за патнички возила и Дијагностички уред за товарни возила

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
 II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање
 II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
 II.3) Секторски договор: Водоснабдување
 II.4) Централно тело: Не
 II.5) Групна набавка: Не
 II.6) Електронски каталог: Не
 II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: даден во тендерска документација
 II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да
 Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
 Шифра Опис
 33124100-6 - Дијагностички уреди
 33124110-9 - Дијагностички системи
 II.9) Делива набавка: Не
 II.10) Рамковна спогодба: Не
 II.11) Алтернативни понуди: Не
 II.12) Времетраење на договорот:
 Период во месеци: 12
 II.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
 III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
 III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
 III.4) Електронска постапка? Да
 III.5) Електронска аукција? Не

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
 IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
 IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
 IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]
 IV.1.4) Авансно плаќање: Не
 IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
 IV.1.6) Резервирани договори: Не
 IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не
 IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
 IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со опис на техничките услови и мерки кои економскиот оператор ги користи за да обезбеди квалитет како и со опис на своите капацитети за развој и истражување:

- Економскиот оператор да достави Изјава дека гарантниот период за испорачаниот предмет на договор е во време траење од 1 (една) година.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 25.3.2022 година во 12:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 19.3.2022 година во 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.3.2022 година во 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 25.3.2022 во 12:00 часот, место: ЈП Водовод и канализација Скопје, ул. „Лазар Личеноски“ бр. 9, Скопје

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 10.3.2022

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

**О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

Број на оглас: 03886/2022

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје

I.1.2) Адреса: ул. „11-ти Октомври“ бр.9

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Тијана Димовска Тошевска, адреса на е-пошта: tijana.dimovska@elem.com.mk - mk телефон/факс: 047206206

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на следнава адреса ул. „Новачки пат“ б.б., Новаци, kjnl.bt@elem.com.mk, 047/206-140,

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од секторските дејности – Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Јонска маса (РЕК Битола)

II.1.1) Процентна вредност без ДДВ: 4.000.000 ден.

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: РЕК Битола

II.3) Секторски договор: Електрична енергија

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Електронски каталог: Не

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Јонска маса РЕК Битола

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

24300000-7 - Основни неоргански и органски хемикалии

II.9) Делива набавка: Не

II.10) Рамковна спогодба: Не

II.11) Алтернативни понуди: Не

II.12) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

II.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Не

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [15.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- мостри, опис и/или фотографии на производи кои се предмет на испорака, а чија веродостојност економскиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го побара договорниот орган:

Задоволување на техничките карактеристики барани во техничката спецификација.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

на Република Северна Македонија

Огласи

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 25.3.2022 година во 9:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 19.3.2022 година во 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 21.3.2022 година во 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 60 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 25.3.2022 во 9:00 часот, место: РЕК Битола

V.5) Дополнителни информации Број на ЈН кај договорниот орган е 16-23/2022 и ЕО да не го зема во предвид

V.6) Датум на објава: 10.3.2022

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

**СЛУЖБЕН ВЕСНИК**

на Република Северна Македонија

www.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29, Поштенски фах 51.
в.д. Директор и одговорен уредник – м-р Владимир Кронеvски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2022 година изнесува 12.200 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово

ISSN 0354-1622

Цената на овој број е 90 денари.